

Врз основа на член 22 став 5 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05 24/07; 116/10; 47/2011 и 51/11), министерот за култура донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО ВРШЕЊЕТО ОДДЕЛНА ДЕЈНОСТ ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот на барање за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на културата и формата и содржината на Образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа, заради недонесување на решение во рокот утврден во член 22 став 2 од Законот за културата.

Член 2

Барањето за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на културата се поднесува на Образец: „Барање за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на културата“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето - Министерство за култура;
- наслов: „Барање за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на културата“;
- податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето/установата или правно лице; адреса; приоритетна дејност/главна приходна шифра; наведување на одделната дејност од областа на културата која подносителот на барањето сака да ја врши, согласно со Законот за културата и податоци за контакт);
- придружни документи (во копија заверена на нотар или во оригинал):
- решение издадено од Централниот регистар на Република Македонија или Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централниот регистар на Република Македонија
- договор склучен со надлежна организација на автори за колективно остварување на авторското право и сродните права, согласно со прописите за авторското право и сродните права;
- образложение на барањето;
- датум и место и
- потпис на подносител на барањето

Член 3

Барањето за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа, заради недонесување на решение во рокот утврден во член 22 став 2 од Законот за културата, се поднесува на Образец: „Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето - писарницата на министерот за култура;
- наслов: „Барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа“;
- податоци за подносителот на барањето;
- целосен назив на подносителот на барањето;
- податоци за овластеното лице (име и презиме, функција/звање);
- адреса;
- податоци за контакт;
- краток опис на барањето;
- датум и место;
- потпис на подносителот на барањето.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. _____
_____ година

Министер,
м-р Елизабета Канческа Милевска